

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ибрахими Ибрахим од Тетово УП2 09-199/22 од 22 септември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-803 од 22 август 2022 година **СЕ ОДБИВА**.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-803 од 22 август 2022 година **СЕ ПОТВРДУВА**.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Ибрахими Ибрахим од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-199/22 од 22 септември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-803 од 22 август 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради некомплетна документација за побарана поделба на мерно место.

Според жалителот – веќе е направена делба на внатрешната инсталација. Се бара поделба од едно на две броила.

Според Електродистрибуција - не е доставено одобрение за градба или легализација, туку само имотен лист од објектот кој што е постоечки и стар. Исто така не може да се констатира дека се работи за објект кој што има две одделни целини, туку барањето со однесува само за неколку соби заради наводни семејни проблеми (објектот е една целина).

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 17 октомври 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-199/22 од 22 септември 2022 година со прилог:
  - РОБСП 11-803 од 22 август 2022 година на КЕЦ Тетово
  - БСП-1 образец од 11 август 2022 година
  - Имотен лист бр. 104271 за КП бр. 4392, КО Тетово
  - Изјава од Алмир Бајрами за согласност за приклучок на објектот на жалителот
  - Еднополна шема
2. Дополнителни докази од 7 октомври 2022 година со прилог:
  - Слики од објектот

и на седницата беше заклучено да се изврши увид на терен во објектот на жалителот. На 17 ноември 2022 година беше извршен увид и беше утврдено дека приклучок се бара за соседната другата куќа која е нова и за неа не постои соодветна документација, при што на седница од 18 ноември приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–199/22  
24 ноември 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски